

„ Подобрување на условите за квалитетен живот и безбедност на граѓаните од населените места низ кој поминуваат патиштата А4, Р1105 и Р1102 во ЈИПР “



Во рамките на овој проект предвидени се заеднички активности на петте општини за изградба на тротоари во шесте населени места и тоа во: с. Дабиле - општина Струмица, с. Секирник - општина Босилово, с. Ново село и с. Коњарево - општина Ново Село, низ кој населени места поминува магисталниот пат А4 (М6) Струмица - Ново Село - Граничен премин со Бугарија, во населно место Валандово низ кое поминува Регионалниот пат од прва категорија Р1105 и од Негорски Бањи како туристичко место до с. Негорци поминува регионалниот пат Р1102 и се приклучува на патот А1, за создавање на услови за намалување на сообраќајни незгоди во кој се вклучени пешаци а со самото тоа поголема безбедност на своите граѓани од овие населени места и сите лица вклучени во сообраќајот.

Реализацијата на овој проект ќе овозможи современ пристап на граѓаните до своите домови, работни места, училиштата, институциите и др. како и современ пристап до туристичкиот локалитет Негорски Бањи и развој на рекреативниот туризам.



## Краток преглед на проектот:

### Надлежен:

развој на Југоисточниот плански регион

### Партнери:

- Општина Струмица
- Општина Босилово
- Општина Ново Село
- Општина Валандово
- Општина Гевгелија

### Времетраење:

Март 2015 – Ноември 2015

### Финансирано од:

- Биро за регионален развој
- Центар за развој на Југоисточниот плански регион
- Општина Струмица
- Општина Босилово
- Општина Ново Село
- Општина Валандово
- Општина Гевгелија

### Цел на проектот:

- Подобрување на условите за квалитетен живот и безбедност на граѓаните, туристите и рекреативците во населените места с.Дабиле - Општина Струмица, с. Секирник - Општина Босилово, с. Ново Коњарево - општина Ново Село, населено место Валандово - Општина Валандово и с. Негорци - општина Гевгелија.

### Контакт:

Ристо Чивчиев - координатор на проектот  
ул. Боро Џони бр. 10  
2 400 Струмица  
моб. 070/ 238-949  
Тел. / факс 034/ 340-139  
E-mail: [risto.chivchiev@rdc.mk](mailto:risto.chivchiev@rdc.mk)



### Цели на проектот

- -Соодветен пристап на граѓаните до своите домови, работни места, училишта и поврзување со туристичкиот локалитет „Негорски бањи“
- - Намалување на сообраќајни незгоди во регионот



### Очекувани резултати

- Зголемена безбедност на жителите во населените места с.Дабиле - Општина Струмица, с. Секирник - Општина Босилово, с. Ново Коњарево - општина Ново Село, населено место Валандово - Општина Валандово и с. Негорци - општина Гевгелија
- Намален број на сообраќајни незгоди;
- Изградени пешачки патеки;

